

Гарнитура грип кримп клешти со променливи челусти во пластична кутија

428/4AGPB



Profiles



Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- двокомпонентни робусни изолирани рачки

- Димензија на касетата: 307x260x55

Предности:

- автоматски механизам за стегање кој овозможува сигурна работа
- систем за брза промена за 4 различни вида челусти

Употреба:

- за изолирани конектори AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm²)
- за неизолирани конектори AWG14-6 (0.2-16mm²)
- за облоги на завршеток на кабел AWG22-6 (0.5-16mm²)
- за BNC/TNC коаксијани конектори RG-58, RG-59/62. Шестоаголните конектори 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0.068 (1.73mm²)



621557

1315

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Spare parts



Резервна челуст за изолирани приклучоци за 428/4AG



Резервна челуст за коаксијални и хекс конектори за 428/4AG



Резервна челуст за неизолирани приклучоци за 428/4AG



Резервна челуст за кабли и папучи за 428/4AG

Frequently asked questions

Why is it necessary to use crimping pliers for cable connections? Why not simply use combination pliers?

When working with cable connections, you must use crimping pliers because this is the only way to press the connections together correctly and accurately. This is a requirement for the safety of the joints and provided for by the grooves/shapes on the pliers.